

УПАТСТВО ЗА ПРИЈАВА, ИЗРАБОТКА И ЈАВНА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ

1. Студентот може да пријави дипломска тема доколку има освоено 200 ЕКТС кредити на четиригодишни студии, а право на одбрана стекнува откако ќе ги положи сите предвидени предмети и ги исполни условите и обврските, според студиската програма.

2. Насловот на темата на дипломскиот труд ја предлага предметниот наставник во договор со студентот, од претходно потврдени наслови на теми од Наставно-научниот совет на ФЗНХ во состав на УКИМ во Скопје. Насловите на темите се претходно објавени на веб страната на ФЗНХ во состав на УКИМ во Скопје.

3. Дипломскиот труд се пријавува од наставно-научната област што се изучува на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје и се работи под менторство на наставник, кај кој студентот слушал и полагал најмалку еден предмет во текот на студирањето.

4. Студентот започнува со **Постапка за одбрана на дипломски труд**, така што:

4.1 Ќе пополни пријава за изработка на дипломски труд (ОБРАЗЕЦ 1, достапен во Одделението за студентски прашања или на веб страната на Факултетот);

4.2 Ќе поднесе барање за проверка на студентско досие (ОБРАЗЕЦ 2, достапен во Одделението за студентски прашања или на веб страната на Факултетот);

4.3 Ќе поднесе барање за формирање на Комисија за оцена и одбрана на дипломски труд (ОБРАЗЕЦ 3, достапен во Одделението за студентски прашања или на веб страната на Факултетот);

5. Изработката на дипломскиот труд и предлогот за избор на Комисија за оцена и одбрана на дипломскиот труд го одобрува деканот (продеканот за настава по овластување на деканот), со изготвено решение (Образец 1/1 и Образец 3/3).

6. Изработениот дипломски труд претставува самостојна работа на студентот.

7. Рокот за изработка на дипломскиот труд е 12 месеци од денот на пријавување. На образложено барање од студентот, потпишано од менторот, деканот (продеканот за настава по овластување на деканот), може да го продолжи овој рок, но не подолго од 6 месеци.

8. Дипломскиот труд се пишува на македонски јазик, со исклучок на мерните единици од SI-системот, симболи, стручни термини и користена литература.

9. **Дипломскиот труд:**

✓ Треба да содржи насловна страна, со назив на Универзитетот и Факултетот, Име и презиме на студентот, наслов на дипломскиот труд, место, месец и година на изработка (Пример 1 - насловна страна);

✓ На првата страна, треба да стои Име и Презиме на ментор и членови на Комисија за јавна одбрана на дипломскиот труд со место за потпис, место за оценка и ЕКТС - оценка и датум на одбрана (Пример 2 – прва страна);

✓ Треба да има Содржина, Вовед, Материјал и метод на работа, Резултати (и/или други поглавја кои се обработуваат во дипломскиот труд, а се поврзани со темата која се обработува), Заклучоци и Литература;

✓ Треба да биде напишан во македонска поддршка, со фонт Times New Roman или Arial, со големина 12 и проред 1,5. Латинските називи се пишуваат во Italic, а табелите, графиконите и сликите да се нумерираат со арапски цифри;

✓ Треба да биде напишан на А4-формат, со маргини на страниците 2,5 cm горе, 2,5 cm долу, 3,5 cm лево и 2.0 cm десно, со вертикално израмнет текст;

10. Дипломскиот труд треба да содржи и Користена литература каде по азбучен ред ќе бидат наведени авторите кои што се користени во изработката на дипломскиот труд, на пример:

- Antony, Edna., Singandhupe R. B. (2004). Impact of drip and surface irrigation on growth, yield and WUE of capsicum (*Capsicum annum L.*). *Agricultural Management* 65, 121-132. Elsevier.

- Танасковиќ, В., Чукалиев, О., Иљовски И. (2006). Примена на методот на воден биланс за определување на потрошувачката на вода (ЕТ) кај домотот. Годишен зборник на Фактетот за земјоделски науки и храна, Год. 51, стр. 65-74, Скопје, Р. Македонија.

11. Студентот го доставува изработениот дипломски труд до Комисијата за оценка и одбрана на дипломскиот труд (во печатена и електронска форма) на преглед.

12. Одбраната на дипломската работа е јавна и објавена на огласната табла на ФЗНХ (Соопштение изготвено од менторот, одобрено од Одделението за студентски прашања, најмалку 3 дена пред одбраната).

13. Јавната одбрана на дипломскиот труд се состои од јавна презентација на трудот (до 15 min) од страна на кандидатот. Комисијата има право да постави прашања во врска со проблематиката што е предмет на трудот.

14. Комисијата изготвува Записник од одржаната јавна одбрана и јавно ја соопштува донесената оценка и Одлука по завршената одбрана (ОБРАЗЕЦ 4 - Записник и протокол за јавна одбрана на дипломски труд).

15. Студентот по успешната одбрана, го предава трудот во 6 (шест) печатени примероци, заедно со Записникот (заверени во Архивата на ФЗНХ) до Одделението за студентски прашања.